

## С О О П Ш Т Е Н И Е

Врз основа на член 22 став (1) точка 1 и член 50 став (1) точка 4 и точка 5 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.199/14, бр.44/15, бр.193/15, бр.31/16, бр.163/16, бр.64/18 и бр.168/18), и донесената Програма за измена и дополнување на програмата за урбанистичко планирање на Општина Крушево за 2020 година, бр. 08-253/14 од 12.02.2020 година и Програмата за финансирање на изработка на урбанистички планови за 2021 година, бр. 08-1322/11 од 29.12.2020 година, донесени од Советот на Општина Крушево, Градоначалникот на Општина Крушево организира јавна презентација и јавна анкета за Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2 – градби за производство на енергија, термо електрична централа за производство на електрична енергија од био маса на КП 1472/13, КО Алданци, Општина Крушево.

- Јавната анкета се организира во просториите на Одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина на Општина Крушево, соба број 23, секој работен ден од 08:00 до 14:30 часот, а ќе трае 7 работни дена, почнувајќи од 25.03.2021 година до 02.04.2021 година. Во исто време ќе се спроведува и во електронска форма преку информацискиот систем е – урбанизам.
- Јавната презентација како стручно презентирање на планската документација, која се организира во рамките на јавната анкета и трае еден работен ден, а ќе се одржи на 26.03.2021 година, во 10:00 часот, во просториите на Одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина на Општина Крушево, соба број 23.

Локалната урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2 – градби за производство на енергија, термо електрична централа за производство на електрична енергија од био маса на КП 1472/13, КО Алданци, Општина Крушево се однесува за КП 1472/13, КО Алданци, Општина Крушево. Локацијата на планскиот опфат се наоѓа на м.в. „кобел“ КО Алданци, Општина Крушево. Според опишаните граници, површината на планскиот опфат изнесува 2.315m<sup>2</sup>.

Локалната урбанистичка планска документација ќе биде истакната во просториите на Центарот за информирање на граѓаните на Општина Крушево.

Заинтересираните лица во предвидениот рок на анкетните листови ќе можат да ги дадат своите забелешки и предлози. Анкетните листови можат да се подигнат во соба број 23 секој работен ден од 08:00 до 14:30 часот.

**Општина Крушево**

**Градоначалник,**

---

**(м-р Томе Христоски)**